

## CURRICULUM VITAE

1. Презиме: Трајановски
2. Име: Мирослав
3. Адреса: Скопје, Ул. Козара 68/2-17
4. Датум и година на раѓање: 08.11.1955
5. Државјанство: Државјанин на Република Македонија
6. Националност: Македонец
7. Телефон: + 389 (70) 245 389
8. E-mail адреса: miroslavtrajanovski@yahoo.com
9. Образование:

Институција [ Датум од – Датум до ]	Стектати дипломи:
Адвокатска комора на РМ – 1996	Правосуден испит
Правен факултет, " Универзитет Кирил и Методи" - Скопје 1975 – 1981	Дипломиран правник

## 10. Познавање на странски јазици:

Јазик	Читање	Зборување	Пишување
Англиски	5	5	5
Српски	5	5	5
Хрватски	5	5	5

11. Член на професионални организации: Адвокатска комора на Република Македонија
12. Други вештини: ( Компјутерска писменост и сл.) Компјутерска писменост
13. Сегашна позиција: Правен консултант/Адвокат
14. Години во фирмата: 18
15. Основни квалификации:
- ✓ Одлично познавање на уставниот и правниот систем на Република Македонија
  - ✓ Одлично познавање на Законот за локалната самоуправа и другата правна-законска рамка за локалната самоуправа;
  - ✓ Одлично познавање на законите од областа на извршувањето на надлежностите на општините (комуналните дејности, урбанистичкото планирање, градежното змијште, заштитата на животната средина и природата и др.);
  - ✓ Одлично познавање на Законот за јавните претпријатија и Законот за установите;
  - ✓ Одлично познавање на проблематиката поврзана со јавното приватно партнерство и јавните набавки (изготвување на физибилити студии за ЈПП и модел на договори со тендерска документација)
  - ✓ Изготвување на законски и подзаконски акти (анализи и коментари на законски и подзаконски акти, упатства, прирачници и сл.), како и правни експертизи и мислења

## 16. Специфични работни искуства:

Држава	Датум од – Датум до
Скопје, Македонија	Надворешно стручно лице во Советот за јавни набавки Мај 2015 -
Скопје, Македонија	Подобрување и заокружување на законската регулатива за индустриски и зелени зони Корисник: Министерство за економија. Финансиран од УСАИД. Фебруари – Јуни 2015
Скопје, Македонија	Обука за ЈПП за органите на централната и локалната власт и за бизнис заедницата. Финансирано од УСАИД. Април 2014 година.
Скопје, Македонија	Изготвување на правниот дел од Физибилити студија за ЈПП за финансирање, проектирање, изградба и стопанисување со мали хидроцентрали на водоснабдителниот систем “Студенчица,” – Кичево, Тендерска документација и Модел на договор. Корисник: ЈВП „Студенчица“ – Кичево Септември – Декември 2015 година
Скопје, Македонија	Обука за ЈПП за органите на централната и локалната власт и за бизнис заедницата. Финансирано од УСАИД. Април 2014 година.
Скопје, Македонија	Изготвување на правниот дел од Студијата за изградба на затворен зелен пазар во општина Охрид преку ЈПП (концесија). Корисник: општина Охрид Ноември 2013 година – Март 2014 година
Скопје, Македонија	Анализа на недостатоци во Студија за проценка на влијанијата врз животната средина (EIA) и потребни дополнителни анализи – Гасоводен систем во Р. Македонија“ (EIA Gap Analysis and

	<p>Supplemental Studies – Macedonia Gas Pipeline).</p> <p>Проект финансиран од ЕБОР (EBRD)</p> <p>Февруари – Јуни 2013</p>
Скопје, Македонија	<p>Изготвување на правниот дел од Студијата за ЈПП (концесија) во областа на управување со отпад; Тендерска документација и Модел на договор.</p> <p>Корисник: ЈП Дрисла .</p> <p>Јануару - Јули 2012</p>
Скопје, Македонија	<p>Изготвување на нов Закон за приватизација на државниот капитал</p> <p>Корисник: Министерството за економија</p> <p>Финансирано од ГТЗ</p> <p>Јуни-Септември 2011</p>
Скопје, Македонија	<p>Техничка помош за доделување на концесија за интегрирано управување со отпад во Југо-источниот плански регион на Република Македонија</p> <p>Локален Правен Експерт</p> <p>Проект финансиран од Регионалниот Еколошки Центар за Централна и Источна Европа (REC) Подрачна канцеларија за Македонија</p> <p>2010 –2011</p>
Скопје, Македонија	<p>Изготвување на подзаконски акти по Предлогот за донесување на нов Закон за концесии и други видови на ЈПП</p> <p>Мај-Јули 2010</p> <p>Корисник: Министерство за економија</p>
	<p>Проект за Менаџмент на Здравствен Сектор- Финансиран од Светска Банка.</p> <p>Локален правен експерт.</p> <p>Учество во изготвување на Законот за јавно здравје.</p> <p>Јануари – Јуни, 2009.</p>
Скопје, Македонија	<p>Конференција за јавно-приватно партнерство, организирана од ЗЕЛС и финансирана од Британската амбасада</p> <p>Презентација на правната и регулаторна рамка за јавно-приватно партнерство во Република Македонија</p> <p>Јуни, 2008</p>

	<p>Надворешен правен советник во Комисијата за хартии од вредност.</p> <p>Септември, 2007- Декември, 2009</p> <p>Правна длабинска анализа на „Мермерен комбинатра АД Прилеп,“</p>
Скопје, Македонија	<p>Влада на Република Македонија- Министерство за економија</p> <p>Локален правен експерт-краткорочен ангажман</p> <p>Изготвување на Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство во насока на усогласување и хармонизирање со европското законодавство (Директива 2004/18 и 2004/17)</p> <p>2006-2007</p>
Скопје, Македонија	<p>Проект за јавни набавки – Финансиран од ЕАР</p> <p>Локален правен експерт-долгорочен ангажман</p> <p>Изготвување на нов Закон за јавни набавки и на подзаконските акти , во насока на усогласување и хармонизирање со Европските Директиви 2004/18 и 2004/17, како и со Дириktivите за правни лекови;</p> <p>Изготвување на стандардна тендерска документација и нацрт-договори.</p> <p>Декември, 2004 до Јуни, 2006</p>
	<p>Институција за одржливо енергетско финансирање (SEFF) – проект на Светска банка, дониран од Глобалниот еколошки фонд (GEF); Имплементиран од Nexant, Inc.</p> <p>Локален правен експерт..</p> <p>Правна работа во насока на основање на Институција за одржливо енергетско финансирање со цел за доделување на гаранции за заеми и поволни заеми за финансирање на заеми за финансирање на развој на Енергетска ефикасност и Обновливи извори на енергија.</p> <p>Декември 8, 2004 – Јули, 2005</p>
Скопје, Македонија	<p>Пишување на Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на општествениот капитал</p> <p>2004, 2003 и 1998.</p>

	<p>Правен експерт</p> <p>Корсиникј: Агенција за приватизација</p>
	<p>Развој на Македонскиот национален регистар Финансиран од НРД (Norwegian Register Development) и Светска банка.</p> <p>Локален правен експерт.</p> <p>Анализа на потребите и начинот на имплементација на Законот за трговските друштва, Законот за заложно право и Законот катастар.</p> <p>1997</p>

## 17. Работно искуство

Датум	Место	Работодавец	Работно место	Опис на работните задачи
1999 до денес	Ск., Македонија	Адвокатска канцеларија		Правен консалтинг и изготвување на законски и подзаконски акти Правни мислења и експертизи, изготвување на анализи и студии; Изготвување на прирачници за имплементација на законски и подзаконски акти; Застапувања во судска и управна постапка.
1997-1999	Ск., Македонија	Агенција на РМ за приватизација	Директор на правниот сектор	Раководење и организирање на работата на правниот сектор.
1996-1997	Ск., Македонија	УСАИД-Проект за рачна залога	Правен советник	Правни совети во врска со изготвувањето на Законот за заложно право на подвижни ствари
1984-1996	Ск., Македонија	Влада на Република Македонија- Секретаријат за законодавство	Самостоен рефернт	Правни мислења, изготвување на законски и подзаконски акти, анализи и коментари на законски подзаконски акти